




FOUNDATION
OPEN SOCIETY
MACEDONIA

ФОНДАЦИЈА
ОТВОРЕНО
ОПШТЕСТВО
МАКЕДОНИЈА

Извештај од мониторинг на јавни набавки на Општина Штип за периодот јануари – јуни 2020

Септември, 2020



Издавач:

Фондација за развој на локалната заедница Штип

Ул. Страшо Пинџур 66/1, 2000 Штип

www.frlz.org.mk

info@frlz.org.mk

За издавачот:

Невенка Лонгурова Гирова, Извршен директор

Автор:

Невенка Лонгурова Гирова

Истражувачи:


Борис Шарковски

Кристијан Панев

Зоран Иванов

Оваа анализа е дел од проектот **Граѓански објектив 2.0**, спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Содржината е единствена одговорност на авторот и грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.



Вовед

Најголемиот дел од средствата што ги троши општината за да ги извршува своите функции се преку јавни набавки, што е и законска обврска.

Целта на следењето на јавните набавки на Општина Штип е да се види колку на локално ниво процесот со организирањето на јавните набавки е во согласност со Законот за јавни набавки, дали ја поттикнува конкуренцијата меѓу економските оператори, дали се обезбедува еднаков третман и недискриминација на фирмите, транспарентност во процесот на доделување на договори за набавки, ефикасно и рационално искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавни набавки.

Генерално јавноста повеќе е заинтересирана за поголемите набавки, меѓутоа досегашната пракса покажа дека и помалите набавки не треба да се сметаат за помалку важни, затоа што тоа не значи дека потенцијалот за коруптивност станува помал. За да може да се направи сеопфатна анализа на трошењето на ЕЛС Штип ќе се мониторираат сите јавни набавки во текот на траењето на проектот, од објавување на оглас за јавна набавка, преку процедурата за е – наддавања, склучување на договор, па до реализација на истиот (посебно дали и колку анекси се склучени и која е крајната цена на чинење споредено со првично договорената).

Методологија

Процесот на истражување се спроведе преку прибирање на податоци од примарни извори, и тоа податоци добиени преку барања за слободен пристап до информации од јавен карактер.


Секундарните извори од кои се земени податоци се: електронскиот систем за јавни набавки, интернет страницата на општината, општински гласила.

Анализа на податоци

Во периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020 Општина Штип има објавено 33 огласи за јавни набавки. Во овој период нема обжалена постапка.

Во овој период веб страницата на Општина Штип не е ажурирана и неможат да се најдат информации како што се планот за јавни набавки, тековни огласи и склучени договори.

Општина Штип има склучено договори за набавки со 18 економски оператори во вредност од 42.397.379,47 денари. Најголем корисник е економскиот оператор Друштво за производство, трговија и услуги КОЛЕ-ТРАНС ИНЖИНИРИНГ увоз-извоз ДОО Штип. Детален приказ за сите економски оператори може да се види во Графикон бр. 1.



- Друштво за производство, трговија и услуги КОЛЕ-ТРАНС ИНЖИНИРИНГ увоз-извоз ДОО Штип (31.85%)
- СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - подружница во Република Македонија (16.24%)
- Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје (15.65%)
- Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци (8.12%)
- Производно трговско угостителско и службно друштво ДАКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје (5.29%)
- Друштво за градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ДИГИТАЛ ДООЕЛ Струмица (4.05%)
- Друштво за производство, трговија и услуги БИТ-ТЕХНА ДООЕЛ Штип (4.01%)
- Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје (3.63%)
- Друштво за проектирање, инженеринг, трговија и услуги МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје (3.3%)
- Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани (2.03%)
- Друштво за трговија на големо и мало ТОП МЕДИКАЛ ДООЕЛ Штип (1.57%)
- Друштво за телекомуникациски услуги ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ ДОО увоз-извоз Скопје (1.16%)
- Друштво за трговија и услуги во сообраќајот ВИА СИГНАЛ ДООЕЛ Скопје (1.08%)
- Друштво за производство, услуги и инженеринг БОЈТА ИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (0.91%)
- Јавна здравствена установа- ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Кочани (0.55%)
- Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (0.28%)
- Друштво за производство, трговија и услуги МАГНОЛИЈА М ДООЕЛ увоз-извоз Штип (0.27%)
- Друштво за трговија и услуги МАРСИ МОТОРС ДООЕЛ Штип (0.01%)

За потребите на мониторингот избрана е една постапка што беше предмет на набљудување и тоа набавката за поставување на метална ограда на тротоари на река Отиња – Кеј Маршал Тито.

Барањето за прибирање на понуди со јавна е - аукција за поставување на метална ограда на тротоари на река Отиња – Кеј Маршал Тито е објавено на 21.05.2020. Јавната набавка е преку поедноставена отворена постапка, при што критериум е најниска понудена цена. Процентата вредност на договорот е 3.274.500 денари со ДДВ.

На 04.06.2020 направена е измена во тендерската документација со што рокот на изработка и монтажа на предметот на набавка се зголемува на 45 календарски денови.

На објавениот оглас има пристигнато 10 понуди, од понудите највисоката е од 4.049.650 денари а најниската 2.747.250 денари.

Најниска цена на е аукција има понудено БИТ – ТЕХНА ДООЕЛ Штип.

Одлуката за набавка е донесена на 11.06.2020, а договор е склучен 18.06.2020 со Друштво за производство трговија и услуги БИТ – ТЕХНА ДООЕЛ Штип во вредност од 1.720.081,28 денари со ДДВ. Договорот е прикачен на електронскиот систем за јавни набавки, но истиот не се отвара и со тоа не е достапен на јавноста.

Препораки

- Да се подобри активната транспарентност на Општина Штип;
- На почетокот на годината да се објави планот за јавни набавки на веб страната на општината;
- Тековно да ги обновува информациите за тековните огласи;
- Тековно да ги објавува склучените договори и нивните анекси за јавните набавки;
- Објавените документи да се проверуваат дали се објавени во технички исправен формат.